

ХРОНИКА И БЕЛЕШКИ

ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ПЕДЕСЕТГОДИШНИНАТА НА ОКТОМВРИСКАТА РЕВОЛУЦИЈА

ПО ПОВОД педесетгодишнината на Октомвриската револуција во нашата Република се презедоа чекори за организирано одбележување на овој значаен јубилеј. Сета активност ја координира Одборот за прослава, формиран од Главниот одбор на Социјалистичкиот сојуз. Сите културни и научни здруженија имаат изработено свои програми за учество во програмата. Покрај свечените академии, се предвидени и пригодни предавања и изложби по училиштата. Посебно внимание се обрнува

на издавачката дејност. Ќе бидат издадени научни и уметнички дела поврзани со Октомври. Македонските научници ќе земат учество на научниот симпозиум посветен на Октомвриската револуција. Ќе биде издаден зборник на статии, прилози и документи за одгласот на Октомвриската револуција во Македонија за учеството на Македонците во револуцијата и за традицијата на Октомври во револуционерната борба и во Народната револуција.

Х.

ПРОСЛАВА НА ШЕЕСЕТИПЕТ ГОДИНИ ОД ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ

Во нашата Република и по повод на овој значаен јубилеј се предвидуваат низа манифестации, научни собири, организирање на предавања и академии. Се предвидува да се организира научен симпозиум, на кој би се разгледале

најновите резултати во проучувањето на Илинденското востание. Се планира да се издадат и низа трудови посветени на Илинден.

Х.

НОВИ МАТЕРИЈАЛИ ВО ОДДЕЛОТ „НАЦИОНАЛНО-РЕВОЛУЦИОНЕРНО ДВИЖЕЊЕ“ ВО ИСТОРИСКИОТ МУЗЕЈ СКОПЈЕ

Во последно време Историскиот музеј во Скопје својата активност ја има насочено кон прибирање на историска документација, оригинални предмети, летоци, брошури, фотографии и друг материјал, кој ги одбележува настаните од нашата историја, поблиска и подалечна.

Одделот „Национал-револуционерно движење“ во текот на оваа година се здоби со оригинални фотографии од кои некои и не се објавени. Така, на пример, фотографија на Гоце Делчев, Димо Хаци Димов, Горче Петров, двете сестри на Гоце Делчев Тина и Руша,

Војдан Чернодрински, Антиноген Хацов и др. Покрај фотографии, преку својата истражувачка работа, овој оддел се здоби и со оригинални предмети, како една пушка од 1856, и една турска пушка, потоа едно менгеме оригинално од работилницата за поправка на оружје од Охрид, во времето на Илинденското востание, како и една намлија за чистење на кубури, турски приватни печати и др. Не помалку се интересни и предметите (едно шише и чаша) од војводата Горѓи Сугаре, што на Музејот ги отстапи неговата сестра, која сега живее во Битола. Предметите од овој период,